



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 2 ноем : 1955

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. XI

Цена на овој број е 2 дин. — Преплатата за 1955 годин, внесува 1200.— дин., а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

510.

Врз основа на одделот 1 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со чл. 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53 и 55/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

На крај на Општите забелешки кон Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54, 18/55, 31/55 и 36/55) се придава нова забелешка 5, која гласи:

„5) Ако во текот на применувањето на оваа тарифа се изменат нормите на данокот на промет што се во неа определени, сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство може да пропише да се пресметуваат и уплатат позитивните разлики на данокот меѓу новите и поранешните норми на запасите на односните производи (стоки), освен во случај на помали даночни норми.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство ќе ги определи роковите за пресметување и уплатување на разликите според претходниот став и сметките на кои тие разлики ќе се уплатуваат во корист на федерацијата.“

Член 2

Во тарифата за данокот на промет се вршат следни измени и дополненија:

I. Во делот А од Тарифата:

1. Во тар. број 94 („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54) се менуваат даночните норми, и тоа:

1) место нормата од „динари 60“ од точ. 1 се става нормата од „динари 220“;

2) место нормата од „динари 40“ од точ. 2 се става нормата од „динари 80“.

2. Во тар. број 95 („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54) се менуваат даночните норми од точ. 1 и 3, и тоа:

1) место нормата од „динари 15“ од точ. 1 се става нормата од „динари 30“;

2) место нормата од „динари 150“ од точ. 3 се става нормата од „динари 300“.

II. Во делот Б од Тарифата:

Во тар. број 5 на крај на забелешката 3 („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) се придава нов став, кој гласи:

„Одредбите од оваа забелешка се применуваат од 1 јануари 1955 година.“

Член 3

На крај на чл. 2 од Уредбата за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) се бришат зборовите: „а ќе се применува од 1 јули 1955 година“.

Член 4

Ова уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 379

23 октомври 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

511.

Врз основа на чл. 70 точ. 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДЕЛНИТЕ УСЛОВИ СПОРЕД КОИ МОЖАТ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА КУПУВААТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ НЕПОСРЕДНО ОД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на селскостопански производи можат да купуваат селскостопански производи непосредно од индивидуалните производители (во натамошниот текст: производителите) само под условите и на начинот предвиден во оваа одлука.

2. Земјоделските задруги можат да купуваат селскостопански производи непосредно од производителите само на подрачјето на кое се настанети членовите на задругата.

3. Трговските претпријатија и дуќани, трговските претпријатија што се занимаваат исклучително со работи на извоз и увоз и производителните стопански организации што преработуваат сировини од селскостопанско потекло (точ. 1) можат да купуваат селскостопански производи непосредно од производителите само преку своите откупни станици, како и на пазарите на големо и на саемите.

Советот за стопанство на народниот одбор на околината може да пропише трговските организации на мало и угостителските организации да можат да купуваат селскостопански производи непосредно од производителите во своето седиште или во непосредна околина и на други начини (напр.: на пазарите на мало, на имотите од производителите и сл.), но не преку накупувачи.

4. Републичкиот државен секретар за работи на стопанството, врз основа на заеднички предлог од републичката трговска комора и републичкиот главен сојуз на земјоделските задруги може да определи за кои селскостопански производи и на подрачјето на кои општини не можат да се осниваат откупни станици на стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на селскостопански производи — ако на подрачјето на општината постојат земјоделски задруги оспособени за вршење купувачка и промет на сите или на поодделни видови селскостопански производи. Предлог може да подаде и народниот одбор на околината, но во тој случај пред да се донесе решение мора да се прибави согласност од републичката трговска комора и од републичкиот главен сојуз на земјоделските задруги.

Во случај да не се постигне согласноста во смисла на претходниот став, решение донесува републичкиот извршен совет.

На подрачјата на кои не можат да се осниваат откупни станици, стопанските организации од ставот 1 на оваа точка не можат да купуваат селскостопански производи ниту непосредно ниту преку своите откупни станици од други подрачја.

Откупните станици кои според досегашните прописи биле основани на подрачјата кои ќе се

определат врз основа на свластението од ст. 1 на оваа точка, ќе престанат со работа.

5. Во случај на престанок со работа на откупните станици или во случај на престанок на правото на откуп непосредно од производителите врз основа на одредбата од претходната точка, стопанските организации кои со производителите имаат склучени а неизвршени договори за производство и испорака на селскостопански производи (контрахирање), ќе извршат пренесување на овие договори врз земјоделските задруги, ако се согласат задругите со преносот на договорите.

6. Лицата што купуваат селскостопански производи на пазарите на големо или на саемиите за сметка на претпријатијата од точ. 3 на оваа одлука, мораат да бидат снабдени со одделно овластение од претпријатието за кое купуваат селскостопански производи.

Овластението од претходниот став мора да го потврди трговската комора на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието за кое се купуваат селскостопански производи.

7. Исплатата на селскостопанските производи на производителите од кои се купени се врши преку благајната на претпријатието, банката или поштата.

Благајните на претпријатијата можат да бидат организирани и како подвижни благајни на пазарите на големо или на саемиите.

Претпријатијата од точ. 3 на оваа одлука не можат да вршат исплата на купените производи на пазарите на големо и на саемиите преку лицата од точ. 6 на оваа одлука.

8. Стопанската организација која спротивно на одредбите од оваа одлука или на прописите што ќе бидат донесени врз основа на точ. 9, од оваа одлука купува селскостопански производи, како и одговорното лице во таа организација, ќе се казни според одредбите од чл. 92 точ. 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дубани.

9. Се овластува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство да ги пропише условите и начинот на работењето на откупните станици, како и, по потреба, да донесува поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

10. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат и на прометот на жита и на индустриски растенија за економската 1955/56 година, ако со одделни прописи не е определено поинаку.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува по истекот на шеесет дена од денот на нејзиното објавување.

Р. п. бр. 382

31 октомври 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

512.

Врз основа на одделот III главата XXIX, а во врска со одделот 2 под б) главата II на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА

1. На овластените стопански организации за промет со жита кои склучуваат договори за производство и испорака на жита (контрахирање) им се одобрува од фондот за регрес и дотации регрес за продадените количини вештачки губриња според основот на контрахираните количини жита.

На производителите претпријатија и на трговските претпријатија кои склучуваат договори за произ-

водство и испорака на индустриски растенија (контрахирање) им се одобрува од фондот за регрес и дотации регрес за продадените количини вештачки губриња според основот на контрахираните поврвнини и количините на индустриските растенија.

Според одредбите од претходните ставови регресот се одобрува во следни износи:

а) за губриња од домашно производство:		Динари за 1 тона
Суперфосфат		12.000
Калциум цијанамид		31.000
Амон сулфат за непосредна употреба кај селскостопанските производители		28.600
Амон сулфат за мешани губриња		19.000
Нитрофоскал		25.500
Кас		20.500
б) за увезени губриња:		
Калкамон салпетер		25.500
Чилска шалитра		23.000
Томасова згура		14.000
Калиумови соли (хлорид)		13.500
Калиумов сулфат		29.000

На стопанските организации од ст. 1 и 2 им се одобрува регрес и за количините на вештачки губриња продадени на земјоделските задруги за испорака на селскостопанските производители според основот на контрахираните поврвнини и количини на жита и индустриски растенија. Регресот се одобрува само ако задругите им ги продале контрахираните жита и индустриските растенија на стопанските организации од ст. 1 и 2.

2. На стопанските организации што се занимаваат со промет на вештачки губриња, како и на земјоделските задруги, им се одобрува регрес од фондот за регрес и дотации и за продадените количини вештачки губриња на селскостопанските производители кои не склучиле договори за производство и испорака на жита и индустриски растенија (контрахирање).

Според одредбата од претходниот став регресот се одобрува во следни износи:

а) за губриња од домашно производство:		Динари за 1 тона
Суперфосфат		5.000
Калциум цијанамид		22.000
Амон сулфат за непосредна употреба кај селскостопанските производители		14.600
Амон сулфат за мешани губриња		19.000
Нитрофоскал		16.000
Кас		11.500
б) за увезени губриња:		
Калкамон салпетер		16.000
Чилска шалитра		18.000
Томасова згура		6.500
Калиумови соли (хлорид)		5.500
Калиумов сулфат		16.000

3. Стручните здруженија на стопанските производители организации од точ. 1 ст. 2 на оваа одлука и заедниците на претпријатијата за промет со жита во спогодба со Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, а во согласност со сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство ќе ги утврдат видовите и најголемите количини вештачки губриња што можат на селскостопанските производители да им се даваат според основот на контрахираните поврвнини и количини на жита и индустриски растенија и за кои може да се одобрува регрес според одредбата од точ. 1 на оваа одлука.

4. Регресот од точ. 1 и 2 определен за вештачките губриња е со обичаен квалитет.

Ако се продаваат вештачки губриња под обичаениот квалитет, регресот се намалува сразмерно со намалениот квалитет.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство, по предлог од Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ определува што се смета како обичаен квалитет во смисла на одредбата од оваа точка.

5. Стопанските организации од точ. 1 на оваа одлука не можат преостанатите количини вештачки губриња што не ќе ги испорачат според основот на контрахираните поврнини и количини на жита и индустрски растенија непосредно да им ги продаваат на селскостопанските производители.

6. Стопанските организации што ќе ги определат сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство должни се да извршат попис на запасите на вештачките губриња.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство ќе го пропише начинот за пресметување и рокот за уплата на разликите во цените за запасите од претходниот став.

7. Се овластува сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство да донесе поблиски пруписи за спроведување на оваа одлука.

8. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи точ. 1 под а) од Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на вештачки губриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазива за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54, 32/54 и 7/55), како и сите прописи што се во спротивност со одредбите од оваа одлука.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 ноември 1955 година.

Р. п. бр. 381

31 октомври 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Велько Зековиќ, с. р. Попретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

513.

Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, псслувањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) а во врска со точ. 1 под б) од Одлуката за свластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈАТА 011 НА ИСКЛУЧИТЕЛНАТА ТАРИФА СВЕСКА 4 ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ СТОКИ ПО ЖЕЛЕЗОПАТНИТЕ ЛИНИИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во исклучителната тарифа свеска 4 за превозење стоки по железопатните линии на Југословенските железници од 1 декември 1954 година во целост се укинува позицијата 011 за маслодајни семиња на позицијата 550-2 к. р. освен никулците од пченка.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 194

25 октомври 1955 година
Белград

Го застапува
Претседателот
на Одборот за стопанство,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

514.

Врз основа на чл. 15 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници, а во врска со Решението за определување опасните растениски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), издавам

НАРЕДБА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ СО ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

I. Се прогласуваат за заразени со опасни растениски болести и штетници следниве подрачја:

- 1) Со Компирова златица (*Leptinotarsa decemlineata* Say)

а) на територијата на Народна Република Србија подрачјето на околицата Сомбор;

б) на територијата на Народна Република Хрватска подрачјата на околиците: Винковци, Нашице, Огулин и Осиек,

2) Со Компировиот рак (*Synchytrium endobioticum* (Schilb) Pers)

на територијата на Народна Република Хрватска:

а) во околицата Карловац следните села на подрачјето на општината Жумберак: Височе, Горња Оштри, Жумберски Кордиќи, Плавци и Радиново Брдо;

б) во околицата Загреб следните села на подрачјето на општината Самобор: Ново Село и Цоклек.

3) *Spongospora Subterranea* (Wollr.) Johnson, на територијата на Народна Република Хрватска:

а) во околицата Карловац подрачјето на општината Жумберак и Озаљ;

б) во околицата Загреб подрачјето на општината Самобор;

в) во околицата Огулин подрачјето на општината Бриње.

II. Наредбата за прогласување на подрачјата заразени со опасни растениски болести и штетници, објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, останува и натаму во сила.

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 8615

21 октомври 1955 година
Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

515.

Врз основа на точ. 7 во врска со точ. 4 ст. 3 и точ. 6 ст. 2 од Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на вештачки губриња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА

1. Како овластени стопански организации за промет со жита во смисла на точ. 1 од Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на вештачки губриња (во натамошниот текст: одлуката) се сметаат оние трговски претпријатија за промет со жита и овластени мелници што имаат одделно овластение од републичкиот државен секретар за работи на стопанството да можат да се занимаваат со купувачка на жита од производителите како и со продажба на големо жита и преработки од жита.

Договори за производство и продажба на жита (контрахирање) со селскостопанските производители, можат да склучуваат освен горе приведените

претпријатија и овластените мелници, од ст. 1, уште и фабриките на пиво — во поглед на пиварски јачмен, фабриките за скроб — во поглед на пченката наменета за производство на скроб, и овластените семенски претпријатија што се занимаваат исклучително со промет на семенска стока.

Како контрахирано жита во смисла на одлуката и на ова упатство се сметаат: пченица, рж, јачмен, овес, пченка и ориз, а како контрахирано индустриски растенија се сметаат: шеќерна репка, сончоглед, маслодајна репичка, соја, арашид, сусам, рицинус, афион, коноп, лен, памук, тутун, афион-опиумски, индустриска пиперка, цикорија и хмел.

2. Стопанските организации од точ. 1 на одлуката се должни да се грижат селскостопанските производители, на кои им испорачале вештачки ѓубриња, да ги употребуваат ѓубрињата само за производство на жонтрахираните количини и поврвнини на жита и индустриски растенија.

3. Регресот според точ. 2 од одлуката им се одобрува за сите продадени количини вештачки ѓубриња непосредно на селскостопанските производители (селскостопанските имоти, установите, економиите, на земјоделските задруги на селскостопанските индивидуални стопанства) кои не контрахирале жита и индустриски растенија. Овој регрес им се одобрува и на производителите на вештачки ѓубриња, како и на увозниците на вештачки ѓубриња, и тсa само за количините вештачки ѓубриња продадени непосредно на селскостопанските производители.

4. Стручните здруженија на стопанските производни организации од точ. 1 ст. 2 на одлуката и заедниците на претпријатијата за промет со жита должни се, по добиената согласност од сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство да ги известат заинтересираните стопански организации за утврдените видови и за најголемите количини вештачки ѓубриња што во смисла на точ. 3 од одлуката можат да се даваат за контрахираните поврвнини и количини жита и индустриски растенија.

5. Како обичаен квалитет на вештачки ѓубриња во смисла на точ. 4 од одлуката се смета:

- а) за ѓубрињата од домашно производство:
- Суперфосфат со 16—18% $P_2 O_5$ — изразен во фосфорна киселина,
 - Калцијум цијанамид со 18—21% чист азот,
 - Амон сулфат за непосредна употреба кај селскостопанските производители — со 20—21% чист азот,
 - Амон сулфат за мешани ѓубриња — со 20—21% чист азот.
 - Нитрофоскал со 8% азот, 6% $P_2 O_5$ фосфорна киселина и 8% калиум,
 - Кас со 8% азот, 4% $P_2 O_5$ фосфорна киселина и 8% калиум,
- б) за увезени ѓубриња:
- Калкамон салпетер со 20,5% чист азот,
 - Чилска шалитра со 15—16% чист азот,
 - Томасова згура со 16—20% $P_2 O_5$ фосфорна киселина,
 - Калиумови соли (хлорид) со 40% калиум,
 - Калиумов сулфат со 50% калиум.

6. Продавачите на вештачки ѓубриња се должни во фактурата за продажбата да го означат квалитетот (процентот на активните материји) на продадените вештачки ѓубриња.

Стопанските организации од точ. 1 и 2 на одлуката имаат право на остварување на регресот на износите означени во одлуката ако продаваат вештачки ѓубриња од приведениот обичаен квалитет. Ако овие организации продаваат вештачки ѓубриња со послаб квалитет (со помал процент активни материји отколку што содржат ѓубрињата со обичаен квалитет според точ. 5 од ова упатство, имаат право на износ на регресот од точ. 1 и 2 на

одлуката што и' одговара на оразмерно намалената количина активни материји.

7. Стопанските организации од точ. 1 на одлуката можат непосредно на селскостопанските производители да им ги продадат само оние количини и видови вештачки ѓубриња што им припаѓаат врз основа на контрахираните поврвнини и количини жита и индустриски растенија. Преостанатите количини вештачки ѓубриња што не ќе им бидат испорачани непосредно на селскостопанските производители врз основа на контрахираните поврвнини и количини жита и индустриски растенија, можат стопанските организации од точ. 1 на одлуката да им ги продадат на стопанските организации за промет со вештачки ѓубриња, и тоа по набавните цени — без право на регрес.

8. Стопанските организации од точ. 1 на одлуката поднесуваат барање за регрес до филијалата на Народна банка на ФНРЈ при која имаат жиро сметка. Со регресното барање треба да приложат:

а) заверен препис од сметката за купување вештачки ѓубриња;

б) заверен препис од сметката за продажба вештачки ѓубриња издадена на купувачот;

в) заверен препис од договорот за контрахирање, односно во случај на продажба вештачки ѓубриња на земјоделските задруги од точ. 1 ст. 3 од одлуката — заверен препис од договорот за купување на контрахираните жита и индустриски растенија од земјоделските задруги. Од договорот треба да се види: видот, количината и квалитетот на вештачките ѓубриња што се договорени за употреба во производството на контрахираните поврвнини и количини жита и индустриски растенија;

г) препис на решението од точ. 3 на одлуката од кој треба да се види најголемата количина вештачки ѓубриња (по видовите) што е определено за договорената култура односно поврвнина на контрахираните жита и индустриски растенија;

д) износ на регресот пресметан со примена на износот на регресот за една тона за продадената количина вештачки ѓубриња.

Од приложениот препис на сметката приведен во претходниот став под а) и б) треба да се види квалитетот (процентот на активните материји) на набавените односно продадените вештачки ѓубриња.

Стопанските организации од точ. 1 ст. 1 на одлуката освен горе приведените прилози, со регресното барање поднесуваат и препис на одделното овластение со кое се овластени да можат да се занимаваат со промет на жита.

Стопанските организации од точ. 2 на одлуката со своето регресно барање ги поднесуваат само прилозите приведени под а), б) и г) ст. 1 од оваа точка.

9. Народната банка на ФНРЈ по извршената контрола на регресните барања, ќе им го одобри износот на регресот на подносителите на барањето, и тоа: регресот според точ. 1 од одлуката — на товар на сметката бр. 338568, а регресот според точ. 2 од одлуката — на товар на сметката бр. 338569.

10. Стопанските организации (во која спаѓаат и земјоделските задруги) што се занимаваат со продажба на вештачки ѓубриња, освен стопанските организации што се занимаваат и со производство или увоз на вештачки ѓубриња, се должни за запасите на вештачките ѓубриња што се најдени кај нив на 1 ноември 1955 година да го уплатат во срок од 10 дена, а најдоцна до 10 ноември 1955 година, износот на порано одобриениот регрес што е пресметан за тие ѓубриња врз основа на Одлуката за давање надомесување (регрес) при продажбата на вештачки ѓубриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазива за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54, 32/54 и 7/55). Овој износ за уплата се пресметува со примена на износот на регресот по единица на мерка што

важел на 31 октомври 1955 година врз количината на затечените запаси.

При пописот на затечените запаси на вештачките губриња стопанските организации од претходните ставови се должни да ги внесат во пописот и вештачките губриња што се нашле на 1 ноември 1955 година на пат, освен ако докажат дека тие губриња ги набавиле по редовна цена т. е. без регрес.

Износот на пресметаниот регрес врз затечените запаси на вештачки губриња ќе се уплати на сметката бр. 338079 кај Народната банка на ФНРЈ.

11. Обврзниците од точ. 10 на ова упатство се должни на финансискиот орган на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа нивното седиште да му поднесат извештај за пресметаниот и уплатениот износ на регресот врз затечените запаси вештачки губриња. Овој извештај мора да се поднесе најдоцна во срок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на ова упатство. Во извештајот мораат да се означат количините на вештачките губриња по видовите и износот на пресметаниот регрес по единица на мерка и вкупно.

Финансискиот орган на надлежниот народен одбор на општината е должен да ја провери точноста на пописот на запасите на вештачките губриња и на пресметаниот регрес, ако утврди дека износот на регресот не е воопшто пресметан или дека не е уплатен, односно дека е помалу пресметан и уплатен финансискиот орган е должен да преземе соодветни мерки против одговорните лица и да ги наплати утврдените разлики.

12. Селскостопанските инспекции на народниот одбор на околицата контролираат дали квалитетот (процентот на активните материји) на продадените вештачки губриња означен од страна на производителите и од увозниците на вештачки губриња, како и од страна на другите стопански организации на кои им се одобрува регрес според одредбите од одлуката, му одговара на фактичниот квалитет на тие губриња.

13. Со ова упатство се ставаат во сила одредбите од Упатството за примена на Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на вештачки губриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазива за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) кои се однесуваат за вештачките губриња.

14. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 ноември 1955 година.

Бр. 8943

1 ноември 1955 година
Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

516.

Врз основа на одредбите на Општата забелешка 5 кон Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА УПЛАТА НА ПОЗИТИВНИТЕ РАЗЛИКИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ЗАПАСИТЕ НА ВЕШТАЧКИ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ

1. Трговските претпријатија и дуќани што се занимаваат со продажба на вештачки алкохолни пијалаци на големо или на мало, како и угостителските претпријатија и дуќани (во кои спаѓаат и приватните угостителски дуќани), се должни на запасите на вештачки јаки алкохолни пијалаци, на вештачки вина и шампањ да пресметаат и уплатат на име разлика меѓу данокот на промет според нормите од тар. бр. 94 и 95 определени со Уредбата за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55) и данокот на промет според поранешните норми од тар. број 94 и 95 од Тарифата за данокот

на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54), и тоа:

а) на запасите на ликер, рум, бренди, цин, вотка, виски и мастика — динари 160 по еден литар;
б) на запасите на други вештачки ракии — динари 40 по еден литар;

в) на запасите на вештачки вина (освен медицински) — динари 15 по еден литар; и

г) на запасите на шампањ — динари 150 по еден литар.

2. На производите од претходната точка кои на денот на влегувањето во сила на ова упатство се нашле на пат, должен е да ја пресмета и уплати разликата според точ. 1 од ова упатство примателот на тие производи, освен ако со потврда од финансискиот орган на надлежниот народен одбор докаже дека производителот на прометот на тие производи го пресметал и уплатил данокот според новите (покачени) даночни норми, односно кога набавката не е извршена непосредно од производителот — ако докаже дека испраќачот на тие производи ја пресметал и уплатил разликата според точ. 1 од ова упатство.

3. Позитивните разлики на данокот на промет, пресметани според точ. 1 од ова упатство, ќе се уплатат на сметката бр. 338076 кај Народната банка на ФНРЈ, и тоа најдоцна во срок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на ова упатство, т. е. најдоцна до 12 ноември 1955 година.

4. Обврзниците кои според претходните одредби од ова упатство се должни да ги пресметат и уплатат позитивните разлики во височината на данокот на промет, ќе му поднесат на финансискиот орган на народниот одбор на општината на чиешто подрачје се наоѓа нивното седиште извештај за пресметаните и уплатените разлики. Овој извештај мора да се поднесе најдоцна во срок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на ова упатство.

Во извештајот од претходниот став мораат да се означат количините на вештачки алкохолни пијалаци според видовите и износот на пресметаните разлики по единица на мерка и вкупно.

5. Финансискиот орган на надлежниот народен одбор на општината должен е да ја провери точноста на извршениот попис на запасите на производите приведени во ова упатство, односно точноста на извештаите за пресметаните разлики. Ако утврди дека разликите воопшто не се пресметани или дека не се уплатени, односно дека погрешно се помалу пресметани или уплатени, финансискиот орган е должен да преземе соодветни мерки против одговорните лица и да ги наплати утврдените разлики.

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Бр. 8730

25 октомври 1955 година
Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

517.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ пропишуваат

ПРАВИЛНИК

ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕТО И ОЗНАЧУВАЊЕТО НА СЛИВИТЕ, ГРОЗЈЕТО, ЈАБОЛКАТА И ОРЕВИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со одредбите од овој правилник се утврдува извозниот квалитет на свежите сливи, свежото гро-

зје, свежите јаболка, оревите со лушпа, оревата јатка и на сувите сливи, како и начинот за пакување и означување на овие производи.

II. СВЕЖИ СЛИВИ

Член 2

Свежите сливи определени за извоз по квалитетот можат да бидат: сливи за на маса и сливи за преработка.

а) Сливи за на маса

Член 3

Во квалитетот на „сливи за на маса“ спаѓаат плодовите од една сорта, брани со рака, со шишка, достаточност урезани и со достаточна сласт (шеќер), без отргнувачки вкус, правилно развиени, приближно со еднаква големина и узреаност, со добро изразена боја и со запазен воштен прав (пепелиште).

Плодовите на овој квалитет не смеат да бидат оштетени од болест, од штетници, од штркање и од механички повреди. Сливи без шишки со овој квалитет смее да има најмногу 5%. Се позволява најмногу 3% од плодовите со мали жолти и јаки дамки врз подожицата, кои немаат неповолно влијание врз трајноста на плодовите. Вкупната површина на дамките не смее да биде поголема од 1/10 од површината на плодот.

Плодовите на овој квалитет мораат да бидат над просечната големина на родот во односната година, ако стоката се товари за извоз во месецот јули и во месецот август, додека сливите за на маса од подоцнежни товарења не смеат да бидат под просечната големина на крајот во кој се брани.

Член 4

Сливите за на маса се пакуваат во средни отворени плиткети летварици JUS D.F1. 021, големи отворени плиткети летварици JUS D.F1. 022 или во странични мали летварици (по барање од купувачот) JUS D.F1. 030.

б) Сливи за преработка

Член 5

Плодовите на квалитетот на „сливите за преработка“ мораат да бидат од иста сорта, узреани, чисти и без туѓи состојни, а можат да бидат брани со рака или тресени. Плодовите не смеат да бидат црвосани или загниени. Се позволява да може да има до 10% од плодовите оштетени од болест, од штетници или од механички повреди.

Член 6

Сливите за преработка се пакуваат во големи отворени плиткети летварици JUS D.F1. 022 странични летварици големи и мали JUS D.F1. 030 или се товарат во растурена состојба во цистерни или вагони облочени со непропустливи циради.

III. СВЕЖО ГРОЗЈЕ

Член 7

Свежото грозје наменето за извоз, по квалитетот може да биде: екстра и I квалитет.

а) Екстра квалитет

Член 8

Во „екстра квалитет“ спаѓаат многу добро развиените гроздови од племенити сорти грозје со најмала тежина од 150 гр, со добро и еднолично развиени зрна од следните сорти: Афуз Али, Мускат-Мамбур, Александриски Мускат и сите сорти на траски, како и на Смедеревка.

Грозјето мораат да бидат од иста сорта, приближно еднакви по големината и бојата, узреани и способни за транспорт; мораат да имаат добро изразена боја и карактеристична за односната сорта и пепелиште врз подожицата на зрното.

Грозјето во летварицата не смеат да бидат влажни; мораат да бидат чисти и здрави, нештетени од болест, од штетници или од механички повреди.

Се позволява во една летварица да има најмногу 10% гроздови полесни од 150 гр но никако полесни од 100 гр.

б) I квалитет

Член 9

Во „I квалитет“ спаѓаат добро развиените гроздови од другите племенити сорти на грозје (Племенка — Шасле, Чапски бисер итн.), изедначени по големината, со добро и еднолично развиени зрна, а мораат да бидат од иста сорта, узреани и способни за транспорт. Исто така, гроздовите мораат да имаат добро изразена боја карактеристична за односната сорта и пепелиште врз подожицата на зрното.

Гроздовите на овој квалитет мораат да бидат најмалу тешки 100 гр, а се позволява да има во една летварица најмногу 10% полесни гроздови, но никако полесни од 70 гр.

Гроздовите мораат да бидат нештетени од болест, од штетници или од механички повреди.

Член 10

Свежото грозје од екстра и од I квалитет се пакува во средни отворени плиткети летварици JUS D.F1. 021, затворени летварици JUS D.F1. 023 и големи отворени плиткети летварици JUS D.F1. 022.

IV. СВЕЖИ ЈАБОЛКА

Член 11

Свежите јаболка определени за извоз, по квалитетот се делат на: екстра, I и II квалитет и јаболка за преработка.

а) Екстра квалитет

Член 12

Во екстра квалитетот спаѓаат јаболката од првата вредносна група, брани со рака, плодовите на овој квалитет мораат да бидат многу добро и правилно развиени. Мораат да имаат добро изразена боја карактеристична за односната сорта и мораат да бидат физиолошки узреани. Плодовите мораат да имаат шишки, а се позволява шишките да бидат скусени.

Плодовите не смеат да бидат оштетени од болест, од штетници, од штркање или од механички повреди. Во овој квалитет спаѓаат плодовите кои не смеат да имаат помал дијаметар од оној што е цитиран за поодделни сорти во табелата на вредносните групи (чл. 19 од овој правилник).

Член 13

Плодовите на екстра квалитетот се пакуваат со вложно пакување (сложување) во кабинетски или амерички сандаци JUS D.F1. 032 JUS D.F1. 031 и во затворени летварици JUS D.F1. 023. Во еден сандак или летварица плодовите мораат да бидат само од иста сорта, изедначени според узреаноста, големината, формата и бојата. Дијаметрите на плодовите од ист сандак или од иста летварица не смеат да се разликуваат меѓусебе повеќе од 5 мм.

б) I квалитет

Член 14

Во I-иот квалитет спаѓаат јаболката од I-та и II-та вредносна група, брани со рака. Плодовите мораат да бидат добро и правилно развиени, мораат да имаат добро изразена боја карактеристична за односната сорта и мораат да бидат физиолошки узреани. Плодовите мораат да имаат шишки, а се позволява шишките да бидат скусени.

Плодовите не смеат да бидат оштетени од болест, од штетници, од штркање или од механички повреди. Се позволява на поодделни плодови да може да има најмногу 1 см² красти или слични дамки кои не влијаат врз трајноста на плодовите. Плодовите се позволени мани смее да има најмногу 5%.

Во I-иот квалитет спаѓаат плодовите со најмалиот дијаметар од I-та и II-та вредносна група од табелата во чл. 19 на овој правилник.

Член 15

Плодовите на овој квалитет се пакуваат во затворени мали летварици јаболкари JUS D.F.I. 027 и во летварици-јаболкари JUS D.F.I. 026 со или без капак. Во ист сандак мораат да бидат плодови само од иста сорта, изедначени според узреаноста, големината, формата и бојата. Диаметрите на плодовите во ист сандак не смеат да се разликуваат меѓусебе повеќе од 10 мм.

в) II квалитет

Член 16

Во „II квалитет“ спаѓаат плодовите од иста сорта, физиолошки узрени и брани со рака, кои не влегуваат во екстра и во I квалитет, а не смеат да имаат помал дијаметар од 45 мм.

Се подразбира да има до 10% од плодовите оштетени од болест, од штетници, од штркање или од механички повреди кои не влијаат врз трајноста на плодовите.

Член 17

Јаболката од овој квалитет се пакуваат во летварици-јаболчари JUS D.F.I. 026, во летварици-јаболчари JUS D.F.I. 037 (повратна амбалажа), а исклучително се товарат и во растурена состојба во вагон поделен на пет делови со преградки JUS D.F.I. 035 под услов душмето и сидовите на вагонот да се обложени со чиста неупотребувана хартија. При товарењето во растурена состојба се подразбира дебелина на слојот на јаболката до 120 мм височина.

г) Јаболка за преработка

Член 18

Во квалитетот „јаболка за преработка“ спаѓаат здрави и неоштетени плодови од сите видови јаболка кои не исполнуваат услови за екстра, за I и II квалитет, како и полудиви и диви јаболка. Полудивите и дивите јаболка не смеат да се мешаат со другите сорти јаболка и мораат како такви да бидат декларирани во товарната листа. Јаболката од овој квалитет мораат да бидат означени со „јаболка за преработка“. Јаболката со овој квалитет можат да се товарат и во растурена состојба. Се подразбира да има до 10% плодови оштетени од болест, од штетници или од механички повреди.

Вредносни групи на јаболката според сортите

Член 19

Вредносните групи на јаболка според сортите се определуваат по следнава табела:

I-ва вредносна група: (на висококвалитетна сорта)	Квалитет		
	Екстра	I	II
	Најмал дијаметар во м/м.		
Ананас	55	50	45
Беличник	65	55	50
Бел зимски калвил	85	65	50
Боскопка	75	65	50
Делишез (црвен)	60	55	50
Делишез (златен)	60	55	50
Графенштајнка	60	55	50
Јонатан	60	55	50
Канатка	75	65	50
Кокс оранж	60	55	50
Убавоцутка жолта	75	60	60
Лондонски пепинг	60	55	50
Њутон	65	60	50
Парменка златна	60	55	50
Рипстон	65	55	50
Рузмаринка бела	60	55	50
Старкинг	65	60	50

II вредносна група: (на квалитетна сорта)	Квалитет		
	Екстра	I	II
	Најмал дијаметар во м.м.		
Астрахан бел	—	60	50
Астрахан црвен	—	60	50
Бленхајмта	—	70	50
Бауманова ренета	—	60	50
Ружица виргинска	—	55	50
Вајнсејп	—	60	50
Долењска вошканка	—	60	50
Дамасонка	—	60	50
Жолта племенка	—	60	50
Жолт рикард	—	60	50
Кармелитанка	—	55	50
Кардинал (шарен)	—	65	50
Каселка голема	—	60	50
Кожарка зелена	—	60	50
Кусошишка (кралевска)	—	60	50
Кронселка	—	65	50
Кривошишка (рајнска)	—	60	50
Кулонова ренета	—	60	50
Ландебершка	—	60	50
Машанка	—	55	45
Обердицова ренета	—	60	50
Онтарио	—	65	50
Орлеанска ренета	—	60	50
Паркер	—	55	50
Принчевка	—	60	50
Ребрача црвена јесенска	—	60	50
Рузмаринка црвена	—	60	50
Севка горишка	—	65	55
Шампањка	—	60	50
Таетица	—	50	45
Тетовка	—	60	50
Црвена ѕвездеста ренета	—	60	50
Харбертова ренета	—	65	50

III вредносна група (на обична сорта)	Квалитет		
	Екстра	I	II
	Најмал дијаметар во м/м.		
Аламанка	—	55	50
Батуленка	—	55	50
Визмарк	—	60	50
Вобовец	—	55	50
Војкиња	—	55	50
Виржинска	—	55	45
Будимка	—	65	50
Визајка	—	55	50
Гданска ребрача	—	60	50
Дапсичанка	—	70	60
Гулабија	—	60	50
Зеленика (приедорска)	—	60	50
Илцеров рожник	—	60	50
Јаков Лебел	—	60	50
Кадуманка	—	60	50
Колачарка	—	65	50
Љаљче	—	50	45
Овчин нос	—	65	55
Пашинка	—	65	55
Пашалма	—	70	55
Преспанска шарена-карапаша	—	60	50
Ромбути	—	55	50
Срчка славонска	—	60	50
Рузмаринка велигденска	—	60	50
Фунтача	—	70	60
Цар Александар	—	70	55
Челини	—	60	50
Шарламовски	—	55	50
Шарунка турска	—	60	50
Шарунка	—	55	50
Шербетка	—	55	50
Шмитбергерова ренета	—	60	50
Штетинка црвена	—	60	50
Штетинка зелена	—	60	50
Шуматовка долгунеста	—	50	45

V. ОРЕВИ

Член 20

Оревите можат да се извозат со лушпа и како јатки.

а) Оревите со лушпа

Член 21

Оревите со лушпа се разврстуваат на ореви со мека и полујака лушпа и на ореви со разни видови лушпи.

Оревите со лушпа мораат да бидат правилно развиени, без остатоци од зелени лупенки, со здрава јатка, чисти, суви, цели, наполно узреани и од исто борење.

б) Ореви со мека и полујака лушпа

Член 22

Оревите со мека и полујака лушпа се делат на I квалитет и на несортирани ореви (оригинал).

I квалитет. — Во овој квалитет спаѓаат плодовите на оревите кои во сето им одговараат на одредбите за квалитетот од чл. 21 ст. 2 од овој правилник.

Оревите на овој квалитет се сортираат по големината на плодовите во следни степени големина:

над 30 мм дијаметар со ознаката „30“	
од 28—30 „ „ „ „ „28“	
од 26—28 „ „ „ „ „26“	
од 24—26 „ „ „ „ „24“	

Плодовите во иста вреќа мораат да бидат горедолу исти по големината и дебелината на лушпата. Се позволява да има најмногу 8% расипани и дамчени плодови.

Несортирани ореви (оригинал). — Во овој квалитет спаѓаат плодовите на оревите со најмалу 20 мм дијаметар, мека и полујака лушпа, кои во сето им одговараат на одредбите за квалитетот од чл. 21 ст. 2 на овој правилник.

Се позволява да има до 10% расипани и дамчени плодови. Во овој квалитет може да има најмногу 5% ореви со јака лушпа (костеничави).

в) Ореви со разни видови лушпа

Член 23

Оревите со разни видови лушпа можат да бидат сортирани или несортирани ореви.

Сортирани ореви. — Во овој квалитет спаѓаат плодовите на оревите со разни видови лушпа, кои се сортираат по големината на начинот предвиден во чл. 22 од овој правилник, со тоа во сето да им одговараат на одредбите за квалитетот од чл. 21 ст. 2 на овој правилник.

Кај сортираните ореви се позволява да има до 15% расипани и дамчени плодови.

Несортирани ореви (оригинал). — Во овој квалитет спаѓаат плодовите на оревите без оглед на видот на лушпата, со најмалу 20 мм дијаметар. Кај несортирани ореви се позволява да има до 15% расипани и дамчени плодови.

Член 24

Оревите со лушпа на сите квалитети, наменети за извоз, се пакуваат во нови јутени вреќи JUS. FG4. 020, ред. бр. 5 и 7 (број 5 од 25 кг и број 7 од 50 кг).

Бруто тежината во сите вреќи мора да биде егализирана — изедначена.

Ореови јатки

Член 25

Оревите јатки мораат да бидат здрави, чисти и суви, на скршеното со светла боја, и не смеаат да бидат оштетени од штетници ниту да содржат делови од лушпа, од прегратки или туѓи состојки. Според квалитетот оревите јатки можат да бидат I и II квалитет.

I квалитет

Член 26

Во „I квалитет“ спаѓаат цели јатки и полутинки горедолу со иста светла боја, со најмала широчина од 20 мм во дијаметар.

Се позволява да има најмногу 10% четвртинки и 5% полутинки под 20 мм но не помали од 16 мм дијаметар.

II квалитет

Член 27

Во „II квалитет“ спаѓаат цели и преполовени јатки под 22 мм широчина, а четвртинки без оглед на големината.

Се позволява да има до 10% скршени четвртинки.

Член 28

Оревите I и II квалитет се пакуваат во амерички затворени сандачи за овошје JUS D.F1.031 обложени со пергамин папир, кој под капакот се преклопува и залепува. На седниците мора да биде означена бруто и нето тежината.

VI. СУВИ СЛИВИ

Член 29

Сувите сливи наменети за извоз мораат да бидат чисти, без шишки и туѓи состојки, не смеат да бидат мешани со стари сливи или со сливи од други сорти.

— Ке се толерира до 3% шишки според бројот.

Сувите сливи мораат да бидат сушени од узрени, здрави есенски сливи — цепачи од видот пожегача (мацарка — бистрица), без суварци (горогани). Сливите мораат да бидат добро сушени без пареници и отповечка влага, така што да не се топчат, под натиск на прстите да не се лепат, и грлушките лесно да не се поместуваат.

Ако странскиот купувач го бара тоа, процентот на влагата во сувите сливи ќе се утврди лабораториски.

Во тој случај најголемиот позволен процент влага во сувите сливи изнесува:

110/120 и преку („Узанс“ и „Меркантил“) од 25—26%	
95/100 „ „ „ „ „27%	
80/ 85 „ „ „ „ „28%	
70/ 75 „ „ „ „ „30%	
60/ 65 „ „ „ „ „30%	

Член 30

Сувите сливи мораат да бидат без туѓи миризби или вкус, непрегорени, неначадени, нескиснати, не смеат да бидат гнили, мувлосани или матирани.

Сувите сливи мораат со решетање да бидат сортирани во следни квалитетни степени според бројот плодовите во половина килограми:

60/ 65 со ознаката „60“	
70/ 75 „ „ „70“	
80/ 85 „ „ „80“	
95/100 „ „ „100“	
110/120 „ „ „110“ („Узанс“)	

преку 120 парчиња со ознаката „Меркантил“.

Средниот број плодови не смее да ги преминува означените граници на квалитетниот степен, на пример, 75 плодови кај 70/75.

По барање од странски купувачи, ако се бара ознаката на квалитетниот степен според бројот на плодовите во америчка фунта (453,59 гр) место во половина килограми позволено е соодветно решетање и ознака на квалитетниот степен на амерички начин, но со додавање на буквата „А“, на пример, 70 „А“.

Член 31

Без сортирање по големината можат да се извозат:

а) сувите сливи без грлушки („цепени“), за кои се пропишува како ознака на квалитетниот степен „Prima E“. Цепените сливи мораат да бидат од суви сливи што ги исполнуваат сите услови за квали-

тетот од овој правилник, без квасење со всда или со влага;

б) сувите сливи, „Меркантил“, што служат за индустриско производство на пекмез и сл. за кој се пропишува ознаката „М“, мораат исто така да ги исполнуваат општите услови за квалитетот од овој правилник.

Член 32

Сувите сливи можат да се извозат само етивирани, а се пакуваат во дрвени сандаци JUS D.F.1.034 од 12,5 кг нето тежина. По исклучок, се позволува пакување на „Меркантил“ во големи дрвени сандаци JUS D.F.1.034 и јутени вреќи JUS F.G.4.020, ред. бр. 11. Бруто тежината на вреќите во кој се извози „Меркантил“ мора да биде егализирана — изедначена.

Сандаците во кои се извозат сувите сливи мораат да бидат чисти, бели, рендосани, добро заковани и сврзани отстрана со метални обрачи, и мораат да содржат полна означена нето тежина.

Ке се толерира најмногу 1% разлика во нето тежината на сливите пакувани во сандаци.

Сандаците со суви сливи што се пуштаат во промет, покрај ознаката на квалитетот мораат да носат и ознака на извозникот.

VII. НАТПИСИ И ОЗНАКИ ВРЗ АМБАЛАЖАТА

Член 33

Врз дрвената амбалажа во која се извозат производите чијшто извозен квалитет се определува според овој правилник, врз челните страни од амбалажата се ставаат следниве ознаки:

1) кај свежото овошје — име на извозникот;
2) кај производите што се разликуваат по квалитетот — ознака на квалитетот на стоката (на пример, „Екстра“, „I-a — „Прима“, „II-a — „Секунда“);

3) кај производите што се сортираат по големината — име на извозникот и калибража (на пр., кај сувите сливи „70“, „80“, „100“ итн.);

4) кај сувите сливи — нето тежината; кај оревите јатки — и бруто, и нето тежината.

Покрај горните ознаки, врз амбалажата секогаш мора да биде натиснат натпис со големи букви, со небришлива боја или со огнен жиг, „Југославија“ (со латиница). Должината на натписот „Југославија“ мора да изнесува 10 см, а височината на буквите 18 милиметара.

Приведените ознаки мораат да се стават и врз вреќите — за производите што се извезуваат во вреќи.

VIII. ВАГОНИ И НАЧИН НА СЛОЖУВАЊЕ НА ЗАВОИТЕ (АМБАЛАЖА) СО СВЕЖО И СУВО ОВОШЈЕ ВО ВАГОНИТЕ

Член 34

Свежото и сувото овошје од чл. 1 на овој правилник наменето за извоз, се товари во вагони — ладилници и во камиони — ладилници или во вагони од серијата GVO и GDOVG, а во недостаток на овие вагони, по исклучок може да се товари и во вагони од серијата GO и GCO кои имаат решетки.

Свежите јајболка можат да се транспортираат и со брод.

За време на транспортот на свежо овошје вентилационите отвори на транспортното средство мораат да бидат отворени.

Завоите со свежо овошје мораат да бидат сложени во редови така што меѓусебно да се држат цврсто, за да не се поместат за време на транспортот.

Горниот ред на завоите во транспортното средство мора да биде уцврстен, а по потреба и поврзан со тељ.

Сувите сливи можат да се товарат и во вагони од серијата GO или GCO.

Член 35

Во вагон од 10 тони носивост можат да се товарат 8 тони сливи за на маса, а во вагон над 10 тони можат да се товарат најмногу до 10 тони сливи за на маса.

Во вагон можат да се товарат сливи за преработка до носивоста на вагонот.

Во вагон од 10 тони може да се товари свежо грозје до 6 тони; во вагон од 15 тони — свежо грозје до 8 тони, а во вагон од 20 тони — свежо грозје до 10 тони.

Во вагон можат да се товарат свежи јајболка од сите три квалитети до 80% од носивоста на вагонот, а јајболка за преработка — до носивоста на вагонот.

Во вагон може да се товарат суви сливи до носивоста на вагонот.

Во вагон можат да се товарат ореви со лушпа и јатки од ореви до носивоста на вагонот.

Член 36

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 16950

29 октомври 1955 година

Белград

Сојуз на селскостопанските комори на ФНРЈ

Сојузна надворешно-трговска комора

За Претседателот,
Потпретседателот
на Управниот одбор,

За Претседателот,
Потпретседателот
на Управниот одбор,

Абдурахман Тупара, с. р. Слободан Антонијевиќ, с. р.

Согласен:

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

518.

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ пропишуваат

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СЛИВИТЕ, ГРОЗЈЕТО, ЈАЈБОЛКАТА И ОРЕВИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој правилник го утврдуваат начинот за контролирање на квалитетот на свежите сливи, свежото грозје, свежите јајболка, оревите во лушпа, јатките на оревите и на сувите сливи.

Член 2

Свежото и сувото овошје споменато во претходниот член, наменето за извоз, задолжително е подложно на контрола, за да би се утврдило дали со својот квалитет, со начинот на пакувањето и со ознаките врз амбалажата им одговара на пропишаните за извоз.

Член 3

Контролата се врши задолжително на товарните станици, а ја вршат стручни лица — контролори определени за тоа со одделна листа на Сојузната надворешнотрговска комора.

На товарните станици каде што нема контролори, контролата ќе ја вршат контролорите од најблиската товарна станица.

Член 4

За вршење контрола на квалитетот на овошјето од чл. 1 наменето за извоз контролорот мора да има легитимација со која го докажува својството на контролор.

Оваа легитимација на контролорот му ја издава Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 5

Извозникот, односно неговиот застапник, должен е наредено, пред секое товарење на производи чијашто контрола е задолжителна, да го извести за тоа контролорот, известувајќи го: за видот, за пакувањето и за количината на стоката што ќе се товари, за местото каде што ќе се товари таа, како и за транспортното средство во кое ќе се товари.

II. Начин на прегледот на квалитетот на свежото овошје наменето за извоз**Член 6**

Контролата на квалитетот на свежото овошје од чл. 1 на овој правилник задолжително се врши пред спремачето на стоката.

Контролорот со прегледот ќе контролира најмалу 5% од стоката, по свое избирање.

За време контролата контролорот ќе води сметка за тоа контролираната стока и амбалажа да не се оштетат.

Член 7

За време контролата на стока која се отпраќа во пропишаните завои контролорот ќе утврди:

1) дали таа му одговара на пропишаниот извозен квалитет и на определените услови во поглед на начинот на пакувањето и означувањето, и дали амбалажата е изработена според пропишаните југословенски стандарди;

2) дали свежото овошје наменето за извоз е наистина, свежо, тукушто приготвена стока. Стока што чекала два-три дена поради недостаток на вагони или други причини, не може да се смета како свежа стока, и не смее да се дозволи нејзин извоз;

3) дали транспортното средство е згодно за транспорт на определена стока, и дали транспортното средство во поглед на неговата чистота, туѓи миризби, влажност и друго штетно не би влијаело врз квалитетот на стоката при транспортот;

4) дали тежината на стоката што се товари не ја преминува границата определена за транспорт на односниот вид стока во определеното транспортно место;

5) дали завоите (сандаците-амбалажа) со стоката се правилно наредени во транспортното средство.

При извозот на свежо грозје и свежи сливи контролорот ќе обрне особено внимание на тоа завоите (отворените плитки летварици) да не бидат преполнети со свежа стока, стоката да не би се гнечела и да не би се пречела нејзината вентилација за време транспортот.

Член 8

Ако стоката се транспортира во растурена состојба, контролорот ќе утврди:

1) дали овошјето му одговара на пропишаниот извозен квалитет;

2) дали транспортното средство е згодно за транспорт на односната стока воопшто, и дали во поглед на неговата чистота, туѓи миризби, влажност и друго нема штетно да влијае врз квалитетот на стоката при транспортот;

3) дали транспортното средство е поделено на пропишаните оддели, дали одделите се одделени со пропишаните преградки JUS D.F.1 035, како и дали транспортното средство и преградките се обложени со чиста неупотребувана хартија.

III. Начин на прегледот на квалитетот на сувите сливи наменети за извоз**Член 9**

Контролата на квалитетот и на определените услови во поглед на начинот на пакувањето и означувањето, кои сувите сливи наменети за извоз мораат да ги исполнуваат, се врши на товарните станици

Контролата се врши пред товарењето, и тоа на тој начин што со прегледот ќе се контролира најмалу 3% од стоката, по избор на контролорот.

За време контролата контролорот ќе утврди дали стоката што ја контролира им одговара на сите прописи за извоз, а особено:

1) дали стоката му одговара на пропишаниот извозен квалитет;

2) дали стоката со оглед на видот и квалитетот е прописно упакувана и дали амбалажата е изработена според пропишаните југословенски стандарди;

3) дали врз амбалажата се ставени сите натписи и ознаки пропишани за тој вид стока;

4) дали транспортното средство е згодно за транспорт на определената стока и дали во поглед на чистотата, влажноста, туѓите миризби и другите особини штетно не би влијаело врз квалитетот на стоката во текот на транспортот.

IV. Издавање на уверение**Член 10**

Ако контролорот при контролата на товарната станица утврди дека производот наменет за извоз им одговара на пропишаните услови во поглед на квалитетот, ќе издаде пропишано уверение (сертификат) дека односната стока може да се извезе во странство.

Уверението (сертификатот) се издава врз одредениот формулар издаден од Сојузната надворешнотрговска комора, во четири рамногласни примероци: два примерка контролорот приложува кон товарниот лист да ја следи стоката, третиот примерок го упатува до Сојузната надворешнотрговска комора, а четвртиот го задржува во својата евиденција.

Вториот примерок од уверението за квалитетот, што ја следи стоката, го задржува на границата пограничната царинарница за својата евиденција. Потврдените купони од ваквите уверенија, заверени со свој печат и потпис, ги испраќа царинарницата седумдневно од Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 11

Ако контролорот при контролата на товарната станица утврди дека производот наменет за извоз не му одговара на пропишаниот квалитет, на определените услови во поглед на начинот на пакувањето и означувањето, нема да го издаде уверението од чл. 10 ст. 1 на свој правилник, туку ќе издаде решение за одбивање, во кое ќе ги приведе причините поради кои не можел да издаде уверение.

Решението за одбивање контролорот ќе го издаде во три рамногласни примероци. Еден примерок контролорот му предава на извозникот, а вториот го упатува до Сојузната надворешнотрговска комора, а третиот примерок го задржува за својата евиденција.

Член 12

Контролорите се должни да водат одделен хронолошки регистар на сите издадени уверенија, како и на решенијата за одбивање на издавањето на вакви уверенија.

V. Предни и завршни одредби**Член 13**

Трошоците за контролата се регулирани со одделна тарифа пропишана од сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство.

Овие трошоци, како и евентуалните патни трошоци на контролорот, паѓаат на тозар на извозникот што ја извезува стоката и му се исплатуваат од страна на извозникот непосредно на контролорот по извршената контрола на стоката, без оглед дали во конкретниот случај дошло до издавање на извозно уверение (сертификат) или не.

Член 14

Одредбите од овој правилник ќе се применуваат на начинот на контролата на извозниот квалитет на свежото и сувото овошје наменето во чл. 1 од овој правилник, и тогаш кога за последни од овие производи ќе бидат дополнително определени југословенски стандарди.

Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службени лист на ФНРЈ“.

Бр. 16933

29 октомври 1955 година
Белград

Сојуз на селскостопанските комори на ФНРЈ

Сојузна надворешно-трговска комора

За Претседател
Потпретседателот
на Управниот одбор,За Претседател,
Потпретседателот
на Управниот одбор,

Абдурахман Туџара, с. р. Слободан Антонијевиќ, с. р.

Согласен:

Државен секретар
за работи на народното стопанство,

Ивица Гретиќ, с. р.

519.

Врз основа на чл. 10 ст. 2 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешно-трговска комора на своето заседание од 31 август до 2 септември 1955 година ја утврдил следнава

Л И С Т А

НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

За контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз се определуваат следниве лица:

1) За територијата на Народна Република Србија, Автономната Косовско-метохиска Област и Автономната Покраина Војводина.

Ред. број	Презиме и име	За товарната станица
1	Никетиќ инж. Милутин	Белград
2	Поповиќ Драгутин	Белград
3	Митровиќ Митар	Белград
4	Војводиќ Мина	Смедерево
5	Антанасијевиќ Димитрије	Смедерево
6	Видаковиќ инж. Вељко	Смедерево
7	Ѓуриќ Василије	Пожаревац
8	Радојковиќ инж. Живојин	Петровац на Млави
9	Јевтиќ Славко	Смедеревска Паланка
10	Пауновиќ Драгољуб	Велика Плана
11	Јевтиќ инж. Бранко	Аранѓеловац
12	Нешиќ Вранимир	Младеновац
13	Николиќ Негован	Младеновац
14	Краковиќ Светолик	Ѓуринци
15	Чакаревиќ Миленко	Лазаревац
16	Радовиќ Ѓура	Крагујевац
17	Стоичевиќ Владо	Крагујевац
18	Тврдишиќ инж. Арсеније	Светозарево
19	Јовиќ Милорад	Куприја
20	Јелиќ Милиќ	Куприја
21	Миленковиќ Душан	Крушевац
22	Јеличиќ Божидар	Крушевац
23	Тасиќ инж. Александар	Ниш
24	Симиќ инж. Драгутин	Барварин
25	Максимовиќ Драгослав	Алексинач
26	Ѓуриќ инж. Јелена	Лесковац
27	Поповиќ инж. Милорад	Прокупље
28	Божиќ инж. Драгољуб	Књажевац
29	Новаковиќ А. Јанко	Зајечар
30	Ристовиќ инж. Миливоје	Неготин
31	Косиќ Живојин	Неготин
32	Павиќевиќ Радојица	Краљево и Рашка

Ред. број	Презиме и име	За товарната станица
33	Шумарац инж. Живојин	Краљево и Рашка
34	Павиќевиќ инж. Бранислав	Чачак
35	Никшиќ инж. Милорад	Чачак
36	Кузмановиќ Груѓина	Чачак
37	Лазаревиќ Драгутин	Ужичка Пожега
38	Петровиќевиќ Милан	Ужичка Пожега
39	Кочанов инж. Александар	Титово Ужице
40	Златиќ Бухра	Прибој на Лиму
41	Ѓлишковиќ Милан	Горњи Милановац
42	Вондриновиќ Драгомир	Ѓиг
43	Перишиќ Воја	Ваљево
44	Ристивојевиќ инж. Миладин	Ваљево
45	Андриќ инж. Дринка	Обреновац
46	Тешановиќ инж. Радован	Шабац
47	Алексиќ Ѓуро	Шабац
48	Матејиќ инж. Милена	Лозница
49	Лазиќ Саво	Лозница
50	Катаниќ Добривоје	Косовска Митровица
51	Вучиќ Александар	Урошевац
52	Мијушковиќ инж. Владимир	Пеќ
53	Алексиќ инж. Страхинја	Подујево-Будисавци
54	Златиќ Милосмир	Нови Кнежевац
55	Лазиќ др Радивоје	Сента
56	Предин инж. Недељко	Кикинда
57	Војводиќ Ѓорѓе	Нови Сад
58	Михајловиќ инж. Стева	Суботица
59	Стеванов Светозар	Суботица
60	Лолин М. Бранко	Мол
61	Ајимов Младен	Купусина
62	Вучковиќ инж. Веља	Вршац
63	Тодоров инж. Слободан	Бела Црква
64	Јузбашиќ инж. Милош	Чока

2) За територијата на Народна Република Хрватска

Ред. број	Презиме и име	За товарната станица
1	Вешник Јакоб	Славонски Брод
2	Фиштровиќ Ѓука	Ѓаково
3	Винтониќ инж. Михаило	Новска
4	Врќљан инж. Јелена	Нова Градишка
5	Ајановиќ инж. Ханзо	Славонска Пожега,
		Плетерница и
		Чаглин
6	Колак Миливоје	Забок
7	Оруричев инж. Силвио	Врховина
8	Рукавина инж. Јосип	Перушиќ
9	Којиќ инж. Милан	Вуковар
10	Ребровиќ инж. Ѓуро	Карловац
11	Кротиќ Маријан	Ѓарувар
12	Шиќиќ инж. Миле	Подравска Слатина
13	Рајиќ инж. Ружа	Сплит
14	Зеќ инж. Јосип	Сплит
15	Рига инж. Лукета	Шибениќ
16	Војтјеховски инж. Младен	Вараждин
17	Матијевиќ инж. Лука	Копривница
18	Хладика Мирко	Бјеловар
19	Баниќ инж. Иван	Осијек
20	Проскура инж. Александар	Бели Манастир
21	Лончариќ Шиме	Феричанци
22	Владисављевиќ инж. Илија	Жупања, Гуња и Славонски Шамац
23	Петровиќ инж. Крешо	Загреб
24	Бузинело Владимир	Ријека
25	Табајин инж. Фрањо	Дубровник

3) За територијата на Народна Република Словенија Ред.

Ред. број	Презиме и име	За товарната станица
1	Јерже инж. Владо	Мурска Собота
2	Праинтз инж. Драго	Пивка
3	Авсет Алојз	Илирска Бистрица
4	Орел др Мирон	Шемпетер при Горици
5	Чебулец Макс	Херпеље
6	Арчон Евген	Волчја Драга
7	Мартеланц Ф. Карел	Канал об Сочи
8	Чебулец Макс	Сежана
9	Кинцл инж. Владимир	Копер
10	Брицел инж. Звонко	Копер
11	Стрпник Иван	Шмартно об Паки
12	Пајенк инж. Франчек	Џеље
13	Жупан Иван	Шемпетер в Сав. долини
14	Швигел Стане	Местинье
15	Сној Леополд	Шмарје при Јелшах
16	Тавчар инж. Адолф	Словенске Коњице
17	Сној Винко	Рогатец и Рогашка Слатина
18	Јенштерле инж. Антон	Шентјур при Џељу
19	Липовец Јанко	Словен. Бистрица и Прагерско
20	Матековиќ Станко	Марибор
21	Цолнариќ инж. Жоже	Песница
22	Новак Франц	Птуј
23	Кечек Жожеф	Ормож
24	Јелен Антон	Раденци
25	Черне инж. Видо	Севница
26	Хонзен инж. Драган	Кршко
27	Добршек Тит	Брежице
28	Петнар инж. Франц	Љубљана

4) За територијата на Народна Република
Македонија

Ред. број	Презиме и име	За товарната станица
1	Манушев инж. Боро	Скопје
2	Гутевски инж. Блажо	Скопје
3	Горѓевски инж. Бранко	Тетово
4	Лаврентиќ инж. Мазаев	Гостивар
5	Шурков Д. Тодор	Титов Велес
6	Глишкиќ инж. Светозар	Неготино (В. Каварци)
7	Стојанов Јово	Демир Капија
8	Горѓевски Горѓе	Миравци
9	Маркудов инж. Стојан	Гевѓелија
10	Младеновски инж. Бранко	Куманово
11	Судиклиски Тодор	Штип
12	Андонов Веселин	Прилеп и Битола

5) За територијата на Народна Република
Босна и Херцеговина

Ред. број	Презиме и име	За товарната станица
1	Поповиќ Радомир	Бијељина
2	Петровиќ Ацо	Брчко
3	Ковачевиќ инж. Емерик	Брчко и Босанска Бијела
4	Арешин инж. Бранко	Брчко и Босанска Бијела
5	Брајковиќ инж. Фердо	Тузла
6	Петриќ инж. Милисав	Добој
7	Распоповиќ Вождар	Которско
8	Јерлатиќ инж. Мухамед	Теслиќ
9	Толстоусов инж. Димитрије	Модрич
10	Протупопов инж. Ђорђе	Градачац

Ред. број	Презиме и име	За товарната станица
11	Казумагиќ инж. Ешреф	Грачаница
12	Приморац инж. Фрањо	Дервента
13	Копитовиќ инж. Петар	Приједор
14	Мујезиновиќ инж. Махмут	Бања Лука
15	Ристиќ инж. Миладин	Козарац
16	Беширски инж. Салахудиќ	Сански Мост
17	Патиќ Стеван	Фоча
18	Сариќ инж. Мустафа	Коњиц
19	Омчикус Чедо	Моштар
20	Буљка Мухамед	Чаплина
	Бр. 16929	
	28 октомври 1955 година	
	Белград	
	Сојузна надворешнотрговска комора	
	Потпретседател на Управниот одбор.	
	Слободан Антонијевиќ, с. р.	

**ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“**

Се известуваат претплатниците што уплатиле претплата за 1955 година само 1.000 динари за еден примерок и кои досега не се одзвале на нашата писмена опомена да уплатат уште 200 динари (претплатата за 1955 година изнесува 1.200 динари) дека со бројот 50 к'е им се запре отпремањето на „Службен лист на ФНРЈ“.

Од „Службен лист на ФНРЈ“
пошт. прегратка 226, жиро
сметка 1032-Т-220.

СОДРЖИНА :

	Страна
510. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — —	745
511. Одлука за одделните услови според кои можат стопанските организации да купуваат селскостопански производи посредно од индивидуалните производители	745
512. Одлука за давање надоместок (регрес) при продажба на вештачки ѓубриња —	746
513. Решение за укинување на позицијата 011 на исклучителната тарифа Свеска 4 за превозење стоки по железнопатните линии на Југословенските железници —	747
514. Наредба за прогласување на подрачјата заражени со опасни растениски болести и штетници — — — — —	747
515. Упатство за примена на Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажба на вештачки ѓубриња — — — — —	747
516. Упатство за уплата на позитивните разлики на данокот на промет на запасите на вештачки алкохолни пијалоци — —	749
517. Правилник за квалитетот и за начинот на пакувањето и означувањето на сливите, грозјето, јаболката и оревите наменети за извоз — — — — —	749
518. Правилник за начинот за вршење контрола на квалитетот на сливите, грозјето, јаболката и оревите наменети за извоз	753
519. Листа на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз	755